

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2456.

Врз основа на член 78, член 57 и член 58 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на РМ“ број 69/2013 и 188/2013), а во врска со член 184, точка а) и г) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на својата седница одржана на ден 19.5.2014 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се задолжува правното лице D.M. I TRANEMO AD Sweden да продаде 400 акции кои ги поседува во друштвото Димко Митрев АД Велес, на кои со Решение бр. 08-2428/7 од 7.12.2009 година им е ограничено правото на глас и дивиденда.

2. Се задолжува правното лице акциите од став 1 на ова Решение да ги продаде во рок не подолг од 6 месеци од денот на правосилноста на ова решение.

3. Доколку правното лице не постапи согласно став 1 и став 2 на ова Решение, по правосилноста на ова решение продажбата на акциите ќе ја спроведе Комисијата согласно член 57 и член 58 од Законот за преземање на акционерски друштва.

4. Жалбата изјавена против ова решение го одлага неговото извршување.

5. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-66
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2457.

Врз основа на член 190 и член 149 став 3 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗНОСОТ, ВИДОТ, ОДРЖУВАЊЕТО И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТКА И КОНТРОЛА НА ЛИКВИДНИТЕ СРЕДСТВА НА ДРУШТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО СОВЕТУВАЊЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ ДОБИЕНА ОД КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на друштвата за инвестиционо советување со дозво-

ла за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 110/2006), во член 6 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Известувањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесе во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 2

Во член 7 по став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Известувањето од став 2 и пресметката од став 3 на овој член може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Член 3

Во Прилог 1, Формулар ЛСДИС 1 и Прилог 2, Формулар ЛСДИС 2 по зборот „потпис“ се додаваат зборовите: „односно квалификуван дигитален сертификат“.

Член 4

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за износот, видот, одржувањето и начинот на пресметка и контрола на ликвидните средства на друштвата за инвестиционо советување со дозвола за работење добиена од Комисијата за хартии од вредност.

Член 5

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-338/3
19 мај 2014 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија,
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2458.

Врз основа на член 190 и член 85 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл.весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013 и 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 19.5.2014 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ШТО СЕ ПОДНЕСУВА ЗА ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА БЕРЗА

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето што се поднесува за дозвола за основање на берза („Сл.весник на РМ“ број 110/2006), во член 2 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи: